

# С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН I, III, V и VII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

1. ЗАВЕРКАТА, ОДНОСНО ЗАПИШУВАЊЕТО НА НАРЕДНИОТ СЕМЕСТАР ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ:

- од **27.01.2017** година

- до **06.02.2017** година

- При заверката, односно запишувањето на семестарот потребно е поднесување на пријавен дупли лист за запишување на семестар со *административна марка* (ПП образец) од **50,00** денари и пополнет семестрален лист за претходниот (зимски) семестар.
- *Запишување после предвидениот рок (во период од најмногу 7 работни дена) ќе се врши со надоместок од 500 денари уплатени на жиро сметка на Факултетот.*
- *Студентите кои од оправдани причини задоцниле помалку од 30 дена од почетокот на редовниот рок за запишување на студентите, истото можат да го направат со задолжително поднесување на барање, поткрепено со соодветна документација за оправданото отсуство.*
- *После предвидениот рок, студентите неможат да запишат семестар.*

2. **Редовните студенти**, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) имаат обврска при запишувањето на летниот семестар да ја уплатат втората рата (II рата) од 100,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро сметката на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака - втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовните студенти запишани во **државна** квота.
  
3. **Редовните студенти** на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 2, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI и VIII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра=19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на Факултетот.  
Редовните студентите кои не оствариле право на потпис на најмалку 50% од предвидените предмети (најмалку три предмети во тековниот семестар), ги продолжуваат студиите со поднесување на трошоците за студирање со кофинансирање, односно според условите од точка 4.
  
4. **Редовните студенти со кофинансирање**, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар со надоместок од 200,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро сметката на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И**

**ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака - втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовните студенти со кофинансирање.**

5. **Редовните студенти со кофинансирање**, кои не ги исполнуваат условите од точка 4, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI и VIII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра=19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на Факултетот.
6. **Вонредните студенти**, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар/година со надоместок од 200,00 Евра (во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на Факултетот, со назнака - втора рата за запишување на година.
7. **Вонредните студенти**, кои не ги исполнуваат условите од точка 5, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI и VIII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра=19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на Факултетот.
8. **Апсолвентите** по втор или повеќе пати, можат да запишат/заверат апсолвентски стаж со партиципација од 1000,00 денари од семестар и со надомест од 3,33 евра за секој

кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра=19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на Факултетот.

**ПРИ ЗАВЕРКА И ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО:**

*- Да го запишат електронски семестарот во I-KNOW системот, да изберат предмети во истиот семестар, како и да го внесат кодот од уписот на семестарот во пријавниот лист кој се доставува до студентски прашања. Електронската заверка на зимскиот семестар ја прави службата за студентски прашања.*

**- Да подигнат од студентски парламент (соба бр. 38 А):**

**1. ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ (30 дена практична настава, која е задолжителна законска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до уписот на наредната учебна година, односно 14.9.2017 година, а без која студентите неможат да запишат наредна учебна година. Повеќе информации за практичната настава студентите можат да добијат кај Доц. д-р Ромина Кабранова)**

**2. СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година.**

**3. СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШУВААТ VIII СЕМЕСТАР ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ УПАТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИ ТРУД (дипломскиот труд се пријавува кога студентите ќе освојат минимум 200 ЕКТС кредити, а насловите на темите се објавени на огласната табла и веб страната на ФЗНХ).**

**ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ,  
Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА  
100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ  
723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА  
ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.**

***СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО  
НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ  
СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО  
ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.***